



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Петок, 29 мај 1987
Скопје

Број 22

Год. XLIII

Претплатата за 1987 година изнесува 12.000 динари. Овој број чини 200 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

422.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1986 ГОДИНА

Се прогласува Завршната сметка за извршување на Републичкиот буџет за 1986 година, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија ја донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 21 мај 1987 година.

Бр. 08-1712/1
21 мај 1987 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Драгољуб Ставрев, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулпет Старова, с. р.

ЗАВРШНА СМЕТКА

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1986 ГОДИНА

I. ОПШТ ДЕЛ

Член 1

Вкупниот износ на планираните и остварените приходи и расходи, износот на издвоените средства во постојаната резерва и разликата меѓу остварените приходи и расходи во 1986 година изнесуваат:

	Планирани	Остварени	
— приходи	50.314.000.000	84.056.460.763	динари
— расходи	50.314.000.000	47.910.424.360	„
— постојана резерва	130.000.000	141.711.232	„
— вишок на приходи	—	4.325.171	„

Член 2

Вишокот на приходите во износ од 4.325.171 динари ќе се пренесат како приход на Републичкиот буџет за 1987 година.

Член 3

Планираните и остварени приходи по видови и нивниот распоред по намени се искажуваат во Билансот за извршување на Буџетот кој гласи:

БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ

I. ПРИХОДИ

Ред. број	Конто	ВИДОВИ НА ПРИХОДИ	Планирано во Буџетот	Планирано во измените на Буџетот	Извршено
1	2	3	4	5	6
1. НЕПОСРЕДНИ ИЗВОРНИ ПРИХОДИ					
71 — ПРИХОДИ ОД ДАНОЦИ ОД ДОХОД НА ОЗТ					
1	710	Данок од доход на ОЗТ	5.100.000.000	6.100.000.000	5.076.074.449
2		СЕ ГРУПА 71	5.100.000.000	6.100.000.000	5.076.074.449
72 — ПРИХОДИ ОД ДАНОЦИ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ					
3	720	Данок од личен доход на работниците	9.040.000.000	8.434.000.000	8.334.654.033
4	721	Данок од личен доход на работните луѓе што самостојно вршат дејности со личен труд, со средства на трудот во сопственост на граѓани и од самостојно вршење на професионални дејности	22.000.000	25.000.000	37.039.879
5	7723	Данок од личен доход од земјоделска дејност	300.000.000	330.000.000	346.010.161
6		СЕ ГРУПА 72	9.362.000.000	8.789.000.000	8.717.704.073
73 — ПРИХОДИ ОД ДАНОЦИ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ И ОД ДАНОЦИ НА ПРОМЕТОТ НА НЕДВИЖНОСТИ И ПРАВА					
7	730	Основен данок на промет на производи	21.300.000.000	25.000.000.000	24.127.034.166
8	731	Посебен републички данок на промет на производи	7.100.000.000	9.500.000.000	9.082.279.591
9		СЕ ГРУПА 73	28.400.000.000	34.500.000.000	33.209.313.757

1	2	3	4	5	6
75 — ПРИХОДИ ОД ТАКСИ					
10	752	Судски такси СЕ ГРУПА 75	400.000.000	500.000.000	491.796.077
			400.000.000	500.000.000	491.796.077
11	77 — ПРИХОДИ ПО ПОСЕБНИ ПРОПИСИ, ПРИХОДИ ОД ОРГАНИ И ОРГАНИ- ЗАЦИИ НА ОПЗ, ПРИХОДИ ПО ОС- НОВ НА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТО- ПАНСТВОТО И ДРУГИ ПРИХОДИ				
12	770	Парични казни			
13	771	Приходи од органи и организации на ОПЗ	500.000.000	400.000.000	527.983.518
14	778	Други приходи	5.000.000	5.000.000	9.217.820
15	СЕ ГРУПА 77		36.000.000	20.000.000	24.371.069
			541.000.000	425.000.000	561.572.407
Вкупно приходи (од 71 до 77)			43.803.000.000	50.314.000.000	48.056.460.763

II. РАСХОДИ

Реден број	Конто	РАСПОРЕД НА ПРИХОДИ	Планирано во Буџетот	Планирано во измените на Буџетот	Извршено
1	2	3	4	5	6
40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА					
21	400	Средства за доход на работните заедници	9.073.866.000	12.926.735.413	12.926.229.200
22	401	Средства за материјални трошоци	474.950.000	474.950.000	474.950.000
23	403	Средства за амортизација	163.479.000	163.479.000	163.470.000
24	СЕ ГРУПА 40		9.712.295.000	13.565.164.413	13.564.649.200
41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТАТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА					
25	410	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите, раководните работници и делегатите	1.752.678.000	2.425.117.587	2.425.117.587
26	415	Средства за инвестиции во основни средства	442.200.000	432.200.000	432.200.000
27	416	Средства за инвестиции во објекти и опрема на општествениот стандард	300.000.000	260.000.000	260.000.000
28	417	Средства за отплата на кредити	905.000.000	795.000.000	794.509.572
29	418	Средства за други потреби за работата на органите на управата	1.693.461.000	1.466.461.000	1.455.566.516
30	СЕ ГРУПА 41		5.093.339.000	5.378.778.587	5.367.393.675
42 — СРЕДСТВА НА НАРОДНАТА ОДБРАНА И ОПШТЕСТВЕНАТА САМОЗАШТИТА					
31	420	Средства за потребите на народната одбрана	2.370.000.000	2.370.000.000	2.370.000.000
32	СЕ ГРУПА 42		2.370.000.000	2.370.000.000	2.370.000.000
43 — СРЕДСТВА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ ЗА ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО И ПОТТИКНУВАЊЕ НА ПОВРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА					
33	431	Компензации, регреси и надомести	1.130.000.000	1.200.000.000	1.199.998.400
34	432	Средства за инвестиции во стопанството	10.000.000	10.000.000	—
35	433	Други потреби и интервенции во стопанството	4.722.000.000	3.255.000.000	3.248.078.698
36	435	Средства за побрз развој на стопански недоволно развиените подрачја надвор од територијата на ОПЗ	50.000.000	50.000.000	49.220.000
37	СЕ ГРУПА 43		5.912.000.000	4.515.000.000	4.497.297.098
44 — ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА НА ДРУГИ ОПЗ					
38	440	Придонес за Буџетот на Федерацијата	17.248.000.000	19.916.582.000	15.111.918.944
39	445	Дополнителни средства за буџетот на општините	528.000.000	923.000.000	923.000.000
40	СЕ ГРУПА 44		17.776.000.000	20.839.582.000	16.034.918.944

1	2	3	4	5	6
45 — СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ					
41	450	Средства за образование и воспитување	240.680.000	347.845.000	347.845.000
42	451	Средства за наука	34.990.000	34.990.000	34.990.000
43	452	Средства за култура	92.470.000	92.470.000	92.470.000
44	454	Средства за социјална и детска заштита	969.100.000	902.100.000	902.100.000
45	456	Средства за здравствена заштита и здравствено осигурување	242.400.000	288.400.000	288.400.000
46	457	Средства за пензиско и инвалидско осигурување	1.100.000.000	910.000.000	910.000.000
47	458	Средства за остварување на основните права на борците, воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци	2.000.000	2.000.000	1.300.000
48	459	Средства за други општествени дејности	18.000.000	18.000.000	18.000.000
49	СЕ ГРУПА 45		2.599.640.000	2.595.805.000	2.595.105.000
46 — СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ ОПШТИ ОПШТЕСТВЕНИ ПОТРЕБИ					
50	461	Средства за општествено-политичките и општествените организации	179.420.000	179.420.000	179.420.000
51	465	Средства за заштита и унапредување на човековата средина	2.400.000	2.400.000	2.400.000
52	СЕ ГРУПА 46		181.820.000	181.820.000	181.820.000
47 — ИЗДВОЈУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИТЕ					
53	470	Издвојување во постојаната буџетска резерва	100.000.000	130.000.000	141.711.232
54	СЕ ГРУПА 47		100.000.000	130.000.000	141.711.232
48 — ДРУГИ РАСХОДИ					
55	483	Расходи за обврски од претходната година	7.906.000	7.906.000	5.528.680
56	488	Други расходи на ОПЗ	50.000.000	729.944.000	721.427.100
57	488/1	Нерефондирани средства по извршени блокади			2.572.284.663
58	СЕ ГРУПА 48		57.960.000	737.850.000	3.299.240.443
ВКУПНО РАСХОДИ (од 40 до 48)			43.803.000.000	50.314.000.000	48.052.135.592

Член 4

Општиот дел на Завршната сметка за извршување на Републичкиот буџет за 1986 година се објавува во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

423.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВНАТА ИНСПЕКЦИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за управната инспекција, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 21 мај 1987 година.

Бр. 08-1731/1
21 мај 1987 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Драгољуб Ставрев, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВНАТА ИНСПЕКЦИЈА

Член 1

Во Законот за управната инспекција („Службен весник на СРМ“ број 29/79), во член 1 ставот 1 се менува и гласи:

„Управната инспекција го опфаќа надзорот над извршувањето на Законот за општата управна постапка и другите закони и прописи што содржат одредби за управната постапка, кои се однесуваат особено на:

— постапувањето во пропишаните рокови во првостепената и второстепената постапка;

— ефикасното остварување на правата и интересите на работните луѓе и граѓаните, организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници;

— навременото вклучување на заинтересираните странки во постапката заради заштита на нивните права и интереси;

— обезбедувањето на докази по службена должност за фактите за кои службена евиденција води органот надлежен за решавање или друг државен орган, односно самоуправни организација или заедница;

— извршувањето на правосилните управни акти; и
— извршувањето на прописите за канцелариското работење и за стручната подготовка на работниците што вршат дејства во управната постапка“.

Во ставот 2 на крајот точката се брише и се додаваат зборовите:

„како и во стручните служби на собранијата на општествено-политичките заедници и нивните изврш-

ни совети, судовите, јавните обвинителства, јавните правобранителства, општествените правобранители на самоуправавањето, службите за правна помош на граѓаните, адвокатските канцеларии и Службата на општественото книговодство“.

Член 2

Во член 3 став 2, зборовите: „Републичкиот секретаријат за законодавство и организација“ се заменуваат со зборовите: „Републичкиот секретаријат за правосудство и управа“.

Член 3

Член 4 се менува и гласи:

„Органот на управната инспекција на општините ги врши работите на управната инспекција во органите, организациите и заедници од став 2 на член 1 од овој закон основани за подрачјето на општината“.

Член 4

Во член 6, наместо точката се става записка и се додаваат зборовите: „во стручните служби на Собранието на СРМ, Претседателството на СРМ, Извршниот совет на Собранието на СРМ, Уставниот суд на Македонија, Врховниот суд на Македонија, Стопанскиот суд на Македонија, Судот на здружениот труд на Македонија, Јавното обвинителство на Македонија, Јавното правобранителство на Македонија, Републичкиот општествен правобранител на самоуправавањето, Републичкиот суд за прекршоци, окружните и окружните стопански судови, основните судови на здружениот труд, окружните јавни обвинителства и Службата на општественото книговодство во Социјалистичка Република Македонија“.

Член 5

По член 20 се додава нов член 20-а кој гласи:

„Член 20-а

Кога поради повреда на одредбите на Законот за општата управна постапка и другите закони и прописи што содржат одредби за управната постапка, потешко се повредени правата и интересите на учесниците во постапката, инспекторот ќе ги преземе пропишаните мерки со овој закон и за повредените права и интереси веднаш ќе го извести извршниот совет на Собранието на соодветната општествено-политичка заедница односно извршниот или друг соодветен орган на самоуправната организација или заедница што врши јавни овластувања и ќе предложи мерки за отстранување на повредените права и интереси на учесниците во постапката“.

Член 6

Во член 21 став 2 по зборот „должен“ се додаваат зборовите: „во рок од 15 дена“.

Член 7

Во член 24 став 1 износот „1.000“ се заменува со износот „10.000“, а износот „5.000“ се заменува со износот „60.000“.

Во ставот 1 по точката 1 се додава нова точка 2, која гласи:

„2. во рокот определен во член 17 став 3 од овој закон не го извести органот на управната инспекција за преземените мерки предложени со записникот“.

Точките 2 и 3 стануваат точки 3 и 4.

Член 8

Во член 12 став 3, член 19, став 2 и член 26 зборовите: „Републичкиот секретар за законодавство и организација“, се заменуваат со зборовите: „Републичкиот секретар за правосудство и управа“.

Член 9

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

424.

Врз основа на член 90 став 2 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 17/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 21 мај 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ

За судии на Окружниот суд во Скопје се избираат:

Невена Крчковска, судија на Општинскиот суд Скопје I — Скопје,

Светислав Исајловски, судија на Општинскиот суд Скопје II — Скопје,

Стевка Ристевска, судија на Општинскиот суд Скопје I — Скопје и

Мила Камбовска, судија на Општинскиот суд Скопје I — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1682
21 мај 1987 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

425.

Врз основа на член 90 став 2 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 17/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 21 мај 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО ШТИП

За судии на Окружниот суд во Штип се избираат:

Никола Радовиќ, судија на Основниот суд на здружениот труд — Штип и

Трајче Пуздерлиски, претседател на Општинскиот суд во Штип.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1681/1
21 мај 1987 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

426.

Врз основа на член 90 став 2 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 17/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 21 мај 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ СТОПАНСКИ СУД ВО СКОПЈЕ

За судија на Окружниот стопански суд во Скопје се избира Димитар Адамов, советник во Уставниот суд на Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1679/1
21 мај 1987 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

427.

Врз основа на член 90 став 2 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 17/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 21 мај 1987 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ СТОПАНСКИ СУД ВО БИТОЛА**

За судија на Окружниот стопански суд во Битола се избира Димитар Атанасовски, судија при Општинскиот суд — Битола.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1680/1
21 мај 1987 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р **Вулнет Старова**, с. р.

428.

Врз основа на член 61 став 3 од Законот за Народната банка на Македонија („Службен весник на СРМ“ број 36/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 21 мај 1987 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ВИЦЕГУВЕРНЕР НА НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА**

За вицегувернер на Народната банка на Македонија се именува Спасе Динески, директор на Дирекцијата за кредитни работи во Народната банка на Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1685/1
21 мај 1987 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р **Вулнет Старова**, с. р.

429.

Врз основа на член 90 став 2 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 17/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 21 мај 1987 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА РЕИЗБОР И ИЗБОР НА СУДИИ НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО БИТОЛА**

I

За судија на Окружниот суд во Битола се избира (реизбира) Вангел Гагачев, судија на Окружниот суд во Битола.

II

За судии на Окружниот суд во Битола се избираат:

— Благоја Стојковски, судија на Општинскиот суд — Битола,
— Владимир Атанасов, судија на Општинскиот суд — Битола, и
— Никола Николовски, општински општествен правобранител на самоуправавањето на општина Битола и Демир Хисар.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1683/1
21 мај 1987 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р **Вулнет Старова**, с. р.

430.

Врз основа на член 42 од Законот за судовите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ број 41/75), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 21 мај 1987 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВНИОТ СУД НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД — БИТОЛА**

За претседател на Основниот суд на здружениот труд во Битола се избира Михајло Нојков, судија на Основниот суд на здружениот труд — Битола.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1684/1
21 мај 1987 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р **Вулнет Старова**, с. р.

431.

Врз основа на член 42 од Законот за судовите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ број 41/73), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 21 мај 1987 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗБОР НА ПОСТОЈАН СУДИЈА НА СУДОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА МАКЕДОНИЈА**

За постојан судија на Судот на здружениот труд на Македонија се избира Петар Андоновски, заменик на републичкиот општествен правобранител на самоуправавањето.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1686/1
21 мај 1987 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р **Вулнет Старова**, с. р.

432.

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развото на стопански недоволно развиените краишта („Службен весник на СРМ“ број 48/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 21 мај 1987 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ЗА 1986 ГОДИНА**

1. Се одобрува Завршната сметка на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развото на стопански недоволно развиените краишта за 1986 година, што ја донесе Управниот одбор на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развото на стопански недоволно развиените краишта, на седницата одржана на 30 март 1987 година.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1730/1
21 мај 1987 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

433.

Врз основа на член 17 став 1 од Законот за Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развоток на стопански недоволно развиените краишта („Службен весник на СРМ“ број 48/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 21 мај 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ЗА 1987 ГОДИНА

I

Се дава согласност на Финансискиот план на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развоток на стопански недоволно развиените краишта за 1987 година, што го донесе Управниот одбор на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развоток на стопански недоволно развиените краишта, на седницата одржана на 30 март 1987 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1729/1

21 мај 1987 година

Скопје

Претседател

на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

434.

Врз основа на член 68 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ број 18/83), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 21 мај 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОВИСОК ИЗНОС НА ПЕНЗИЈА НА КОРИСНИЦИТЕ — ПРОСВЕТНИ РАБОТНИЦИ КОИ ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА ДЕЈНОСТ ЈА ВРШЕЛЕ ВО 1944 ИЛИ 1945, ОДНОСНО 1946 ГОДИНА И ВО ТАА ДЕЈНОСТ ОСТВАРИЛЕ ПРАВО НА ПЕНЗИЈА

I

На корисниците на пензија — просветни работници кои воспитно-образовната дејност ја вршеле во 1944 или 1945, односно 1946 година и во таа дејност оствариле право на пензија им се определува повисок износ на пензија и тоа:

Ред. број	Име и презиме	Година на отпочнување со работа	Година на пензионирање	Износ на пензијата во декем. 1985 год.	Повисок износ на пензијата
1	2	3	4	5	6
Општина Кисела Вода					
1.	Стојанка Стаменковска	1945	1948	8.071	6.000
Општина Карпош					
2.	Цветанка А. Пендовска	1946	1978	16.406	6.000
3.	Василие Каневче	1944	1966	22.165	6.000
4.	Веса С. Темелковска	1945	1967	12.665	6.000
5.	Лазар Манчевски	1945	1981	25.272	5.298
Општина Гостивар					
6.	Станислав Матески	1945	1984	21.810	6.000
Општина Дебар					
7.	Мунире Медат Цами	1945	1966	14.777	6.000
8.	Семиха Фатон Даца	1945	1966	18.271	6.000
9.	Драга Никола Накова	1944	1961	12.645	6.000

II

На корисниците повисокиот износ на пензијата се исплатува од 1 јануари 1986 година.

На повисокиот износ на пензијата се врши усогласување на начин и постапка пропишани со прописите за пензиското и инвалидското осигурување.

Средствата за исплата на повисокиот износ на пензијата се обезбедуваат од Републичкиот буџет.

III

Повисокиот износ на пензијата се пренесува на корисникот на семејната пензија согласно со општите прописи за пензиското и инвалидското осигурување, во процент во кој е определена семејната пензија.

IV

Исплатата на повисокиот износ на пензијата ќе ја врши Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1728/1

21 мај 1987 година

Скопје

Претседател

на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

435.

Врз основа на член 244 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 21 мај 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Се потврдува Самоуправната спогодба за здружување во Републичка заедница на насоченото образование, што ја донесе Собранието на Републичката заедница на насоченото образование, на седницата одржана на 24 април 1986 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1726/1

21 мај 1987 година

Скопје

Претседател

на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

436.

Врз основа на член 244 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 21 мај 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Се потврдува Статутот на Републичката заедница на насоченото образование, што го донесе Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 29 април 1986 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1725/1

21 мај 1987 година

Скопје

Претседател

на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

437.

Врз основа на член 244 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 21 мај 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ОСНОВАЊЕ САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РУДАРСТВО, МЕТАЛУРГИЈА, ГРАДЕЖНИШТВО И ГРАДЕЖНА ИНДУСТРИЈА, ХЕМИСКА И ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА И ИНДУСТРИЈА ЗА ЧЕВЛИ, КОЖА И ГУМА

Се потврдува Самоуправната спогодба за основање Самоуправна интересна заедница на насоченото образование во рударство, металургија, градежништво и градежна индустрија, хемиска и текстилна индустрија и индустрија за чевли, кожа и гума, што ја донесе Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 14 април 1986 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1724/1
21 мај 1987 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

438.

Врз основа на член 244 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 21 мај 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РУДАРСТВО, МЕТАЛУРГИЈА, ГРАДЕЖНИШТВО И ГРАДЕЖНА ИНДУСТРИЈА, ХЕМИСКА И ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА И ИНДУСТРИЈА ЗА ЧЕВЛИ, КОЖА И ГУМА

Се потврдува Статутот на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во рударство, металургија, градежништво и градежна индустрија, хемиска и текстилна индустрија и индустрија за чевли, кожа и гума, што го донесе Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 14 април 1986 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1723/1
21 мај 1987 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

439.

Врз основа на член 244 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 21 мај 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ОСНОВАЊЕ НА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЈА, ЕЛЕКТРОИНДУСТРИЈА, МЕТАЛНА И ГРАФИЧКА ИНДУСТРИЈА И СООБРАЌАЈ И ВРСКИ

Се потврдува Самоуправната спогодба за основање Самоуправна интересна заедница на насоченото образование во електроенергија, електроиндустрија,

метална и графичка индустрија и сообраќај и врски што ја донесе Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 14 април 1986 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1722/1
21 мај 1987 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

440.

Врз основа на член 244 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 21 мај 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЈА, ЕЛЕКТРОИНДУСТРИЈА, МЕТАЛНА И ГРАФИЧКА ИНДУСТРИЈА И СООБРАЌАЈ И ВРСКИ

Се потврдува Статутот на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во електроенергија, електроиндустрија, метална и графичка индустрија и сообраќај и врски, што го донесе Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 14 април 1986 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1721/1
21 мај 1987 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

441.

Врз основа на член 244 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 21 мај 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ОСНОВАЊЕ САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ОПШТЕСТВЕНИ И УСЛУЖНИ ДЕЈНОСТИ

Се потврдува Самоуправната спогодба за основање Самоуправна интересна заедница на насоченото образование во општествени и услужни дејности, што ја донесе Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 14 април 1986 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1720/1
21 мај 1987 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

442.

Врз основа на член 244 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 21 мај 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ОПШТЕСТВЕНИ И УСЛУЖНИ ДЕЈНОСТИ

Се потврдува Статутот на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во општествени и услужни дејности што го донесе Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 14 април 1987 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1719/1
21 мај 1987 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

443.

Врз основа на член 244 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 21 мај 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО, ДРВНА ИНДУСТРИЈА И ИНДУСТРИЈА НА ТУТУН И ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА

Се потврдува Статутот на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во земјоделство, шумарство, дрвна индустрија и индустрија на тутун и прехранбена индустрија, што го донесе Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 14 април 1986 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1717/1
21 мај 1987 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

444.

Врз основа на член 25 од Законот за заштита на националните паркови („Службен весник на СРМ“ број 33/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 21 мај 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ЗА ЗАШТИТА НА НАЦИОНАЛНИОТ ПАРК „МАВРОВО“ — МАВРОВИ АНОВИ

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основната организација на здружениот труд за заштита на Националниот парк „Маврово“ — Маврови Анови, што се однесува на работите од посебен општествен интерес и на учеството на претставниците на општествената заедница во одлучувањето по тие

работи, што го донесоа работниците во ООЗТ, на референдумот одржан на 20 февруари 1984 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1716/1
21 мај 1987 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

445.

Врз основа на член 25 од Законот за заштита на националните паркови („Службен весник на СРМ“ број 33/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 21 мај 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ЗА ЗАШТИТА НА НАЦИОНАЛНИОТ ПАРК „ГАЛИЧИЦА“ — ОХРИД

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основната организација на здружениот труд за заштита на Националниот парк „Галичица“ — Охрид, што се однесуваат на работите од посебен општествен интерес и на учеството на претставниците на општествената заедница во одлучувањето по тие работи, што го донесоа работниците во ООЗТ, на референдумот одржан на 20 февруари 1984 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1718/1
21 мај 1987 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

446.

Врз основа на член 62 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/86), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 21 мај 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЦЕНТАРОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА МЛАДИНЦИ СО ОШТЕТЕН СЛУХ „25 МАЈ“ — СКОПЈЕ

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Центарот за рехабилитација на младинци со оштетен слух „25 Мај“ — Скопје, поради истек на времето за кое се именуваат:

Загорка Трајчевска и
д-р Александар Спиров.
За претставници на општествената заедница во Советот на Центарот за рехабилитација на младинци со оштетен слух „25 Мај“ — Скопје се именуваат:
Виолета Јованова, член на ОК на ССРМ Гази Баба — Скопје, вработена во ООЗТ Примарна здравствена заштита Гази Баба — Скопје и
Душан Перески, делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ, директор на ОУ „Дане Крапчев“ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1705/1
21 мај 1987 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

447.

Врз основа на член 248 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 21 мај 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО ШТИП

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Педагошката академија во Штип, поради истек на времето за кое се именуваат:

Невена Милева и
Драги Спасов.

За претставници на општествената заедница во Советот на Педагошката академија во Штип се именуваат:

Стојче Савевски, директор на Медицинскиот училищен центар „Велко Влаховиќ“ — Штип и
Олга Шопова, директор на Детската градинка „Вера Циривири-Трена“ — Штип.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1699/1
21 мај 1987 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

448.

Врз основа на член 59 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 21 мај 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК „КРСТЕ МИСИРКОВ“ — СКОПЈЕ

Се разрешува претставникот на општествената заедница во Советот на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ — Скопје Методи Кушевски, поради истек на времето за кое е именуван.

За претставник на општествената заедница во Советот на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ — Скопје се именува Миљана Вучковиќ, извршен секретар на Претседателството на ЦК на СКМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1700/1
21 мај 1987 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

449.

Врз основа на член 248 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85) Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 21 мај 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ — СКОПЈЕ

Се разрешува претставникот на општествената заедница во Советот на Факултетот за музичка уметност — Скопје.

Пантелеј Кочовски, поради истек на времето за кое е именуван.

За претставник на општествената заедница во Советот на Факултетот за музичка уметност — Скопје се именува

Петар Костовски, извршен секретар на Претседателството на ОК на СКМ Карпош — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1702/1
21 мај 1987 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

450.

Врз основа на член 62 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/86), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 21 мај 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ДОМОТ ЗА ДОЕНЧИЊА И МАЛИ ДЕЦА — БИТОЛА

Се разрешува претставникот на општествената заедница во Советот на Домот за доенчиња и мали деца — Битола

Љиљана Јанкуловска, поради истек на времето за кое е именувана.

За претставник на општествената заедница во Советот на Домот за доенчиња и мали деца — Битола се именува

Татјана Митревска, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ, вработена во Заводот за рехабилитација — Отешеве.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1703/1
21 мај 1987 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

451.

Врз основа на член 62 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/86), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 21 мај 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА СПЕЦИЈАЛНИОТ ЗАВОД — ДЕМИР КАПИЈА

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на специјалниот завод — Демир Капија, поради истек на времето за кое се именуваат:

Весна Врангелова и
Петар Стефанов.

За претставници на општествената заедница во Советот на специјалниот завод — Демир Капија, се именуваат:

д-р Стојанчо Јанков, делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ, директор на Здравствен дом — Неготино и

Милка Николова, директор на Центарот за социјална работа — Титов Велес.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1704/1
21 мај 1987 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

452.

Врз основа на член 257 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 21 мај 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО ПРИ РО ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

За членови на Комисијата за изготвување предлог за именување директор на ООЗТ Институт за лозарство и винарство при РО Земјоделски факултет во Скопје се именуваат:

Марица Георгиева, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ и
Салтир Путински, член на Советот на Републиката.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1695/1
21 мај 1987 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

453.

Врз основа на член 257 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 21 мај 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА ПРОУЧУВАЊЕ НА ПОЧВИТЕ ПРИ РО ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

За членови на Комисијата за изготвување предлог за именување директор на ООЗТ Институт за проучување на почвите при РО Земјоделски факултет во Скопје се именуваат:

Илија Беличанец, член на Советот на Републиката и
Горѓи Узуновски, делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ, советник во РО „Градинар-лоза“ ООЗТ „Градинар-Кооп“ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1693/1
21 мај 1987 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

454.

Врз основа на член 257 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 21 мај 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДЕКАН НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

За членови на Комисијата за изготвување предлог за именување декан на Природно-математичкиот факултет во Скопје, се именуваат:

Ефтим Петров, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, полковник во Правната служба на Скопската армска област и
Санде Трневски, извршен секретар на ГК СКМ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1692/1
21 мај 1987 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

455.

Врз основа на член 257 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 21 мај 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО БИТОЛА

За членови на Комисијата за изготвување предлог за именување директор на Педагошката академија во Битола се именуваат:

Димитар Јанкуловски, делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ, општествено-политички работник во ОК СКМ — Битола и
Спасе Макаровски, помошник на претседателот на Републичкиот комитет за образование и физичка култура.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1694/1
21 мај 1987 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

456.

Врз основа на член 35 став 2 од Законот за библиотечна дејност („Службен весник на СРМ“ број 25/84), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 21 мај 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА НАРОДНАТА И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ — СКОПЈЕ

Се дава согласност на Одлуката на Советот на Народната и универзитетска библиотека „Климент Охридски“ — Скопје, со која за директор на Библиотеката е именуван

м-р Васе Манчев, одговорен уредник во Секторот за културно-уметничка програма во Телевизија Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1687/1
21 мај 1987 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

457.

Врз основа на член 248 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 21 мај 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ВИШАТА ШКОЛА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАБОТНИЦИ ВО СКОПЈЕ

Се разрешува претставникот на општествената заедница во Советот на Вишата школа за социјални работници во Скопје

Рамадани Семад, поради истек на времето за кое е именуван.

За претставник на општествената заедница во Советот на Вишата школа за социјални работници во Скопје се именува

Марица Чаловска — Анчевска, делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ, вработена во ВК „Тодор Циповски — Мерџан“ — „Текс“ — Тетово

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1698/1
21 мај 1987 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

458.

Врз основа на член 248 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 21 мај 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ВИШАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА ШКОЛА ВО БИТОЛА

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Вишата земјоделска школа во Битола, поради истек на времето за кое се именувани:

Лепосава Илиевска и
Благоја Христовски.

За претставници на општествената заедница во Советот на Вишата земјоделска школа во Битола се именуваат:

Јане Митревски, извршен секретар на Претседателството на ОК на СКМ — Ресен и

Иван Павловски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, вработен во 33 „Јонче Горѓиевски“ — с. Дихово — Битола.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1697/1
21 мај 1987 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

459.

Врз основа на член 257 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 21 мај 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДЕКАН НА ООЗТ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

За членови на Комисијата за изготвување предлог за именување декан на ООЗТ Економски факултет во Скопје се именуваат:

Слободанка Чаловска, виш советник на Собранието на СРМ за општествено-економски прашања и Петар Гошев, член на Претседателството на ЦК на СКМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1696/1
21 мај 1987 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

460.

Врз основа на член 248 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 21 мај 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РО ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ НАУКИ ВО СКОПЈЕ

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на РО Факултет за економски науки во Скопје, поради истек на времето за кое се именувани:

Снежана Османли,
Светлана Шопова и
м-р Сандре Нонкуловски.

За претставници на општествената заедница во Советот на РО Факултет за економски науки во Скопје се именуваат:

Петар Митев, член на Претседателството на РК на ССРМ,

Цане Мојаноски, извршен секретар на Претседателството на ОК на СКМ Центар — Скопје и д-р Томислав Неновски, вработен во Народна банка на Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1701/1
21 мај 1987 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

461.

Врз основа на член 248 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 21 мај 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА ОВОШТАРСТВО ПРИ РО ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ

Се разрешува претставникот на општествената заедница во Советот на ООЗТ Институт за овоштарство при РО Земјоделски факултет — Скопје

Киро Попчевски, поради истек на времето за кое е именуван.

За претставник на општествената заедница во Советот на ООЗТ Институт за овоштарство при РО Земјоделски факултет — Скопје се именува

Иван Кузмановски, потпретседател на Собранието на општина Кисела Вода — директор на Овошен расадник „Цветан Димов“ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1706/1
21 мај 1987 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

462.

Врз основа на член 400 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 21 мај 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК КОЈ ЌЕ УЧЕСТВУВА ВО ПОСТАПКАТА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА СТАВОВИТЕ НА ПОТПИСНИЦИТЕ НА ДОГОВОРОТ И ПОДГОТВУВАЊЕТО НА ТЕКСТОТ НА ПРЕДЛОГОТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ДОГОВОРОТ ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВИТЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ОДАНОЧУВАЊЕТО НА МЕНИЧНИТЕ КРЕДИТИ И ЗА ИЗДАВАЊЕ И ПУШТАЊЕ ВО ОПТОК НА ЕДИНСТВЕНИ МЕНИЧНИ БЛАНКЕТИ

За претставник кој ќе учествува во постапката за усогласување на ставовите на потписниците на Договорот и подготвување на текстот на Предлогот на договорот за измени на Договорот за усогласување на основите на политиката на оданочувањето на меничните кредити и за издавање и пуштање во опток на единствени менични бланкети се определува

м-р Методија Тошевски, член на Извршниот совет на Собранието на СРМ и републички секретар за финансии.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1707/1
21 мај 1987 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

463.

Врз основа на член 400 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 21 мај 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОТПИСНИК НА ДОГОВОРОТ ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОЦИТЕ ОД РАБОТНИЦИТЕ, РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ И ГРАЃАНИТЕ

За потписник на Договорот за усогласување на обврските за плаќање на даноците од работниците, работните луѓе и граѓаните се определува

м-р Методија Тошевски, член на Извршниот совет на Собранието на СРМ и републички секретар за финансии.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1708/1
21 мај 1987 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

464.

Врз основа на член 167 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ број 10/83 и 43/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 21 мај 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТОТ ЗА ГРАДНИ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗА НА СРМ

Се дава согласност на Одлуката на Работничкиот совет на Институтот за градни болести и туберкулоза на СРМ, со која за директор на Институтот е именуван

прим. д-р Кирил Поповски, лекар специјалист, шеф на Утсекот за радиофотографија во Епидемиолошкиот сектор при Институтот.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1690/1
21 мај 1987 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

465.

Врз основа на член 257 од Законот за насочено образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 21 мај 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ПОСЕБНА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ООЗТ КЛИНИКА ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ

За членови на посебната комисија за именување директор на ООЗТ Клиника за пулмологија и алергологија при Медицинскиот факултет во Скопје се именуваат:

Борка Каевска, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ и
Каменчо Ѓоргов, член на Претседателството на РК на ССРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1691/1
21 мај 1987 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

466.

Врз основа на член 145 став 1 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, член 617 од Законот за здружениот труд и член 14 од Законот за привремените мерки на општествената заштита на самоуправните права и општествената сопственост („Службен весник на СРМ“ број 22/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 21 мај 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА САМОУПРАВНИТЕ ПРАВА И ОПШТЕСТВЕНАТА СОПСТВЕНОСТ ПРЕМА ООЗТ КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ

I

Во Одлуката за преземање на привремени мерки на општествената заштита на самоуправните права

и општествената сопственост спрема ООЗТ Клиника за очни болести при Медицинскиот факултет — Скопје („Службен весник на СРМ“ број 29/86), точката 4 се менува и гласи: „Привремениот управник ќе прима награда што ќе ја определи Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на СРМ, сразмерно на обемот на ангажирањата околу средување на состојбите, како и соодветен надомест на нужни трошоци сврзани со извршувањето на функцијата“.

II

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1711/1

21 мај 1987 година

Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

467.

Врз основа на член 4 од Законот за обезбедување и насочување на средствата за поттикнување на развојот на земјоделството („Службен весник на СРМ“ број 37/83, 8/84, 17/84, 3/85, 35/85, 44/85, 13/86 и 11/87), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 21 мај 1987 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА УЧЕСТВО ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИЗГРАДБАТА НА БРАНИ ЗА МАЛИ АКУМУЛАЦИИ И МАЛИ ХИДРОМЕЛИОРАТИВНИ СИСТЕМИ ЗА РАЗВОЈ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ВО РИДСКО-ПЛАНИНСКИТЕ РЕОНИ ВО 1987 ГОДИНА

I

Средствата за учество во финансирањето на изградбата на брани за мали акумулации и мали хидромелиоративни системи за искористување на водата од нив, пред сè, за наводнување на земјоделско земјиште, за потребите на сточарството и за други потреби на земјоделството во ридско-планинските реони, во износ од 150 милиони динари ќе се користат според условите и критериумите утврдени во оваа програма.

II

Со средствата од оваа програма за намените утврдени во дел I од оваа програма може да се учествува во финансирањето на изградбата на објектите и работите најмногу до 50% од нивното пресметковно чинење, вклучувајќи ги истражните работи и изготвувањето на инвестиционо-техничката документација.

Предимство при одобрувањето на средства од оваа програма имаат објектите што се од значење за општонародната одбрана.

Средствата од оваа програма на корисниците им се одобруваат без обврска за враќање и се вклопуваат во вкупната пресметковна вредност за изградба на објектот.

III

Право на користење на средства од оваа програма имаат водостопанските, земјоделските и други организации на здружениот труд и земјоделските задружни организации кои се носители на развојот на ридско-планинските реони утврдени во Општествениот договор за позабрзан развој на определени подрачја во ридско-планинските реони и граничниот појас во СР Македонија за периодот од 1986 до 1990 година („Службен весник на СРМ“ број 24/86).

IV

Распределбата на средствата од оваа програма по корисници ја врши Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство, а налог за исплата издава Републичкиот секретаријат за финансии.

Распределбата на средствата од оваа програма по корисници ќе се врши по извршената распредел-

ба на средствата за овие намени утврдени во програмата за користење на здружените средства од придонесите во водостопанството за намени од поширок интерес во областа на водостопанството за 1987 година, на Републичката самоуправни интересна заедница за водостопанство.

V

Начинот на користењето на средствата и условите се утврдуваат со посебен договор што ќе се склучи меѓу корисникот на средствата и Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство.

VI

За извршување на оваа програма се грижи Извршниот совет на Собранието на СР Македонија.

VII

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1727/1

21 мај 1987 година

Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

468.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 15 април 1987 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување уставноста на член 1 став 2 и 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за работните односи („Службен весник на СРМ“ бр. 46/86).

2. На Уставниот суд на Македонија му се поднесени три претставки за оценување уставноста на член 1 од Законот означен во точката 1 од ова решение. Според наводите во претставките со означената законска одредба се повредени принципот на правната и социјалната сигурност, уставното право на граѓаните во однос на траењето на работниот век и принципот на рамноправноста на работниците — мажи во однос на работниците — жени.

3. Уставниот суд на Македонија на седницата утврди дека со член 1 од оспорениот Закон се менуваат ставовите 2 и 3 на член 98 од Законот за работните односи („Службен весник на СРМ“ бр. 45/77, 3/83, 3/85 и 42/85). Така, во став 2 е предвидено на работникот да му престанува работниот однос согласно член 216 став 1 точка 3 од Законот за здружениот труд кога ќе исполни еден од условите за стекнување право на старосна пензија од член 21 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, односно кога ќе:

— наполни 65 (маж) односно 60 години возраст (жена) и најмалку 15 години стаж на осигурување;

— наполни 60 години (маж), односно 55 години возраст (жена) и 20 години пензиски стаж;

— наполни 40 години (маж), односно 35 години пензиски стаж (жена), без оглед на годините на возраста.

Согласно Оддел II став 2 од Основните начела на Уставот на СР Македонија, работниот човек работелјки со средствата во општествена сопственост го остварува својот личен, материјален и морален интерес и правото да се користи со резултатите од својот труд и со придобивките на општиот материјален и општествен напредок, во услови на меѓусебна заемност, одговорност и солидарност.

На таа основа слободите, правата и должностите на човекот и граѓанинот, согласно Оддел V став 1 од Основните начела на Уставот на СР Македонија и член 203 став 1, се неразделен дел и израз на социјалистичките самоуправни демократски односи и се остваруваат во меѓусебна солидарност на луѓето и со исполнување на должностите и одго-

борностите на секој спрема сите и на сите спрема секој. Согласно член 203 став 2, пак, од Уставот, слободите и правата на човекот и граѓанинот се ограничени само со еднаквите слободи и права на другите и со интересите на социјалистичката заедница утврдени со Уставот.

Со член 209 од Уставот на СР Македонија се гарантира правото на работа, но истовремено се задолжуваат сите што управуваат или располагаат со општествените средства да овозможат се поповолни услови за остварување на тоа право. Уставот, истовремено, според член 209 став 6, допушта ограничување на времетраењето на правото на работа со средства во општествена сопственост, овластувајќи го Собранието на СР Македонија, како носител на законодавната функција во смисла на член 301 став 1 точка 1 од Уставот на СР Македонија, да ги утврди условите и начинот кога на работникот може да му престане работниот однос против неговата волја. При тоа, Уставот не ограничува со закон да се предвиди работниот однос да престане по сила на законот кога ќе се исполнат условите за остварување на старосна пензија, односно со закон да се определи времетраењето на остварувањето на правото на работа со општествени средства, имајќи ги предвид општествено-економските состојби и услови на развојот.

Во таа смисла и во член 216 став 1 точка 3 од Законот за здружениот труд, е предвидено на работникот да му престане работниот однос по сила на законот ако ги исполни условите за лична пензија, доколку со закон не е определено поинаку, со оспорениот член 98 од Законот за работните односи, пак, се утврдени условите и начинот на престанок на работниот однос против волјата на работникот, почитувајќи ги условите за старосна пензија утврдени во член 21 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување.

Судот смета дека со оспорениот член 98 од Законот за работните односи не се повредуваат принципите на правната и социјалната сигурност на работните луѓе, затоа што со него само однапред се утврдуваат временски рамки до кога може да се користи правото на работа со општествени средства, заради обезбедување на секој, под еднакви услови, да се вклучи во здружениот труд со општествени средства и остварување правото на работа на новите генерации. Исто така, престанокот на работниот однос по сила на законот се поврзува со остварувањето и обезбедувањето на правото на лична пензија како материјална основа за социјалната сигурност на работните луѓе, а во согласност со нивото на општествено-економскиот развој и материјалната можност на општествената заедница.

4. Во ставот 3 на изменетиот член 98 од Законот за работните односи, е предвидено дека на работникот — жена и престанува работниот однос по сила на законот под исти услови како и на работникот — маж, ако даде писмена изјава дека сака да продолжи да работи до истите години на пензиски стаж, односно стаж на осигурување и години на возраст како и работникот — маж.

Судот смета дека со оваа законска одредба работникот — маж не се става во нерамноправна положба во однос на работникот — жена, затоа што со давањето можност работникот — жена да даде изјава дека сака да го продолжи работниот однос всушност таа се изедначува со работникот — маж во однос на условите за престанок на работниот однос по сила на законот, во смисла на Оддел II став 3 алинеја 9 од Основните начела на Уставот на СР Македонија и член 204 од Уставот.

Врз основа на изнесеното, Судот оцени дека нема основи за поведување на постапка за оценување уставноста на член 1 став 2 и 3 од означениот Закон и одлучи како во точката 1 на ова решение.

У. бр. 18/87

15 април 1987 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Димче Козаров, с. р.

Одласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка по предлог на предлагачот Сулејмани Сабит од Тетово за докажување на смртта на лицето Несими Митад од с. Бозовце.

Се повикува лицето Несими Митад да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена, или секој друг што знае за неговиот живот да се јави во судот. Во спротивно судот, по истекот на рокот, ќе ја утврди смртта на лицето Митад Несими од Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 261/87.

Пред Општинскиот суд во Тетово поднесена е тужба за издршка на тужителката Јакупи Идасте од с. Одри, Тетовско, против тужениот Јакупи Абдулбаки од с. Одри, Тетовско, сега со непозната адреса во СР Германија.

Се повикува тужениот Јакупи Абдулбари да се јави пред судот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или да одреди свој полномошник кој што ќе ги штити неговите интереси пред судот.

Доколку тужениот не се јави во определениот рок, на истиот ќе му биде поставен привремен старател преку Центарот за социјални работи во Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 567/87.

КОНКУРСИ

Врз основа на член 79 од Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 15/83) и член 23 и 24 од Правилникот за начинот и постапката за отстапување на изградба инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 22/84), РО РЕК „Битола“ — Суводол — Битола

р а с п и ш у в а

ПОВТОРЕН КОНКУРС

за подобност и отстапување

1. Општи карактеристики:

— изведување на работите за претпоставачко водено-земиско чистење на опремата од пароводниот тракт на термоенергетски блок 210 MW со котелски агрегат Пп-660-140 во Термоелектраната „Битола“ III.

2. Услови:

Изведувањето на работите ќе се отстапи на подобен и поволен понудувач.

3. Место:

Изведувањето на работите ќе се врши во ТЕ „Битола“ III, с. Суводол.

4. Цена:

Понудата треба да содржи вкупна и поединечна цена по позиции. Цената треба да опфати трошоци на ангажирање на работна рака, трошоци за хемикалии, потрошен и помошен материјал и транспортни трошоци. Опција на понудата да биде 60 дена од денот на завршувањето на конкурсот. По тој рок да се примени и предложи клизна скала.

5. Рокови:

Рок за комплетно завршување на работите е 15 дена.

Ориентациони рок на почеток на работите 1. XI. 1987 година.

Рок за поднесување на пријавата за подобност и понудата е 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

6. Останато:

Пријавата за подобност треба да содржи:

- име и точна адреса на понудувачот;
- доказ за регистрација на дејноста;
- референц листа на изведени исти или слични објекти;
- извод од завршната сметка за 1986 година и периодичната пресметка за последниот пресметковен период;
- расположливи капацитети на работна сила и механизација;
- проспекти и каталози за материјалите;
- начин на пресметка на дополнителните и непредвидените работи;
- гаранција за квалитетот на работите;
- изјава дека ги прифаќа условите на инвеститорот по конкурсот и техничката документација.

Пријавата за подобност и понудата се поднесува до инвеститорот РО РЕК „Битола“, РЗ—ЗС—КГ, по пошта или непосредно во одвоени и запечатени обвивки со назнака: „Не отворај — Пријава за подобност“ и „Не отворај — Понуда“ и со назнака на конкурсот.

Отворањето на пријавите ќе се изврши од Комисијата петтиот ден од завршувањето на конкурсот во просториите на инвеститорот, а за отворањето на понудите подобните понудувачи дополнително ќе бидат известени.

Собирањето на податоци за припрема на понудата понудувачите можат да го направат со увид во техничката документација која ја поседува инвеститорот.

Одлука за подобност на понудувачите ќе донесе Комисијата во рок од 10 дена од завршувањето на конкурсот, а потоа во рок од 45 дена ќе се изврши избор на најповолен понудувач.

Сите подетални информации можат да се добијат во РО РЕК „Битола“ — Капитална градба, тел. 097-33-255, телекс 53-148. (182)

С О О П Ш Т Е Н И Е

Собранијата на општините Гази Баба, Карпош, Кисела Вода, Центар и Чаир, врз основа на член 25 и 27 од Законот за судовите за прекршоци (Службен весник на СРМ“ бр. 6/85) ќе извршат избор на тројца судии за прекршоци на Општинскиот суд за прекршоци на општините Гази Баба, Карпош, Кисела Вода, Центар и Чаир.

Кандидатите треба да ги исполнуваат општите услови за стекнување на својство на работник во органите за државната управа:

1. да се државјани на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;
2. да се здравствено способни за вршење на задачите и работите;
3. против нив да не се води кривична постапка;
4. да се дипломирани правници со положен правосуден испит.

Кандидатите да поднесат пријави до Собранието на општината Центар — Скопје, Комисија за прашањата на изборите и именувањата, во рок од 15 дена, сметано од денот на објавувањето.

Кандидатите се должни кон пријавата да ги поднесат потребните документи и биографски податоци.

Врз основа на член 21 од Законот за засм за вработување („Службен весник на СРМ“ бр. 46/86), член 45 од Самоуправната спогодба за основање на Стопанска банка — Здружена банка — Скопје и член 37 од Статутот на Банката, Извршниот одбор на Банката донесе одлука за

ИЗМЕНА НА КОНКУРСОТ

за одобрување кредити од средствата на заемот за вработување за учество во инвестиционите вложувања со кои се создаваат услови за нови вработувања

1. Во Конкурсот за одобрување кредити од средствата на заемот за вработување за учество во ин-

вестиционите вложувања со кои се создаваат услови за нови вработувања, објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 5/87 година, точката 7 се менува и гласи:

„Барања за кредит ќе се поднесуваат до 30 јуни 1987 година, со тоа што конкурсот ќе се објавува најмалку еднаш годишно, почнувајќи од 1987 до 1990 година“.

2. Другите услови, намени, критериуми и приоритети предвидени во Конкурсот, објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 5/87, остануваат непроменети.

3. Измената на Конкурсот ќе се објави во „Службен весник на СРМ“, дневниот печат и во други информативни гласила.

Врз основа на член 35 од Општествениот договор за измени и дополнувања на Општествениот договор за заедничките основи и мерила за самоуправно уредување на односите во стекнувањето и распоредувањето на доходот и чистиот доход и распределбата на средствата за лични доходи во СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 18/87) Координациониот одбор за следење на спроведувањето на Општествениот договор ги

О Б Ј А В У В А

следниве измени и дополнувања на привремените елементи за примена на мерилата за распоредување на чистиот доход објавени во „Службен весник на СРМ“ бр. 1/87 година

1. Во називот на Објавата, зборовите „првите месеци“ се заменуваат со зборовите „првото полугодие“.

2. Во првата точка износот „1.008.000 динари“, се заменува со износот „1.164.000 динари“.

СОДРЖИНА

	Страна
422. Завршна сметка за извршување на Републичкиот буџет за 1986 година — — —	417
423. Закон за изменување и дополнување на Законот за управната инспекција — —	419
424. Одлука за избор на судии на Окружниот суд во Скопје — — — — —	420
425. Одлука за избор на судии на Окружниот суд во Штип — — — — —	420
426. Одлука за избор на судија на Окружниот стопански суд во Скопје — — — — —	420
427. Одлука за избор на судија на Окружниот стопански суд во Битола — — — — —	421
428. Одлука за именување на вицегувернер на Народната банка на Македонија — —	421
429. Одлука за реизбор и избор на судии на Окружниот суд во Битола — — — — —	421
430. Одлука за избор на претседател на Основниот суд на здружениот труд — Битола — — — — —	421
431. Одлука за избор на постојан судија на Судот на здружениот труд на Македонија	421
432. Одлука за одобрување на Завршната сметка на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта за 1986 година	421
433. Одлука за давање согласност на Финансискиот план на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта за 1987 година — — — — —	422
434. Одлука за определување на повисок износ на пензија на корисниците — просветни работници кои воспитно-образовната дејност ја вршеле во 1944 или 1945, односно 1946 година и во таа дејност оствариле право на пензија — — — — —	422

435. Одлука за потврдување на Самоуправната спогодба за здружување во Републичка заедница на насоченото образование — 422
436. Одлука за потврдување на Статутот на Републичката заедница на насоченото образование — 422
437. Одлука за потврдување на Самоуправната спогодба за основање СИЗ на насоченото образование во рударство, металургија, градежништво и градежна индустрија, хемиска и текстилна индустрија и индустрија за чевли, кожа и гума — 423
438. Одлука за потврдување на Статутот на СИЗ на насоченото образование во рударство, металургија, градежништво и градежна индустрија, хемиска и текстилна индустрија и индустрија за чевли, кожа и гума — 423
439. Одлука за потврдување на Самоуправната спогодба за основање на СИЗ на насоченото образование во електроенергија, електроиндустрија, метална и графичка индустрија и сообраќај и врски — 423
440. Одлука за потврдување на Статутот на СИЗ на насоченото образование во електроенергија, електроиндустрија, метална и графичка индустрија и сообраќај и врски — 423
441. Одлука за потврдување на Самоуправната спогодба за основање СИЗ на насоченото образование во општествени и услужни дејности — 423
442. Одлука за потврдување на Статутот на СИЗ на насоченото образование во општествени и услужни дејности — 424
443. Одлука за потврдување на Статутот на СИЗ на насоченото образование во земјоделство, шумарство, дрвна индустрија и индустрија на тутун и прехранбена индустрија — 424
444. Одлука за давање согласност на Статутот на Основната организација на здружениот труд за заштита на Националниот парк „Мајрово“ — Мајрови Анкви — 424
445. Одлука за давање согласност на Статутот на Основната организација на здружениот труд за заштита на Националниот парк „Галичица“ — Охрид — 424
446. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Центарот за рехабилитација на младици со оштетен слух „25 Мај“ — Скопје — 424
447. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Педагошката академија во Штип — 425
448. Одлука за разрешување и именување претставник на општествената заедница во Советот на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ — Скопје — 425
449. Одлука за разрешување и именување претставник на општествената заедница во Советот на Факултетот за музичка уметност — Скопје — 425
450. Одлука за разрешување и именување претставник на општествената заедница во Советот на Домот за доенчиња и мали деца — Битола — 425
451. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Специјалниот завод — Демир Капија — 425
452. Одлука за именување членови на Комисијата за изготвување предлог за именување директор на ООЗТ Институт за лозарство и винарство при РО Земјоделски факултет во Скопје — 426
453. Одлука за именување членови на комисијата за изготвување предлог за именување директор на ООЗТ Институтот за проучување на почвите при РО Земјоделски факултет во Скопје — 426
454. Одлука за именување членови на Комисијата за изготвување предлог за именување декан на Природно-математичкиот факултет во Скопје — 426
455. Одлука за именување членови на Комисијата за изготвување предлог за именување директор на Педагошката академија во Битола — 426
456. Одлука за давање согласност за именување директор на Народната и универзитетска библиотека „Климент Охридски“ — Скопје — 426
457. Одлука за разрешување и именување претставник на општествената заедница во Советот на Вишата школа за социјални работници во Скопје — 427
458. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Вишата земјоделска школа во Битола — 427
459. Одлука за именување членови на Комисијата за изготвување предлог за именување декан на ООЗТ Економски факултет во Скопје — 427
460. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на РО Факултет за економски науки во Скопје — 427
461. Одлука за разрешување и именување претставник на општествената заедница во Советот на ООЗТ Институт за овоштарство при РО Земјоделски факултет — Скопје — 427
462. Одлука за определување претставник кој ќе учествува во постапката за усогласување на ставовите на потписниците на Договорот и подготвувањето на текстот на предлогот на Договорот за измени на договорот за усогласување на основите на политиката на оданочувањето на меничните кредити и за издавање и пуштање во опток на единствени менични бланкети — 428
463. Одлука за определување потписник на Договорот за усогласување на обврските за плаќање на даноците од работниците, работните луѓе и граѓаните — 428
464. Одлука за давање согласност на Одлуката за именување директор на Институтот за градни болести и туберкулоза на СРМ — 428
465. Одлука за именување на членови на Посебна комисија за именување директор на ООЗТ Клиника за пулмологија и алергологија при Медицинскиот факултет — Скопје — 428
466. Одлука за измена на Одлуката за преземање на привремени мерки на општествената заштита на самоуправните права и општествената сопственост спрема ООЗТ Клиника за очни болести при Медицинскиот факултет Скопје — 428
467. Програма за учество во финансирањето на изградбата на брани за мали акумулации и мали хидромелиоративни системи за развој во земјоделството во ридско-планинските реони во 1987 година — 429
468. Решение на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 18/87 од 15 април 1987 година **Објава** за измени и дополнувања на привремените елементи за примена на мерилата за распоредување на чистиот доход — 431